

Службен весник

на Република Македонија

Број 27

6 март 2017, понеделник

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
454. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници транспорт АД – Скопје.....	2	456. Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари, кожи и подкожја како и одредени нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Бугарија, Република Грција и Република Хрватска.....	4
455. Правилник за начинот на бодување на стручниот испит за вршење работи на предавач и возач-инструктор во автошколата, контролор, испитувач по наставна програма од сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна програма од управување со возило (практичен дел) во испитен центар	3	457. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	5
		458. Исправка на Одлуката за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија	7
		Огласен дел	1-56

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**454.**

Врз основа на член 9-а, став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.3.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат на Македонски железници Транспорт - АД Скопје, без надомест 400.000 литри Еуродизел БС гориво и тоа со следната динамика:

- за февруари 2017 година се отстапуваат 100.000 литри Еуродизел БС гориво;
- за март 2017 година се отстапуваат 150.000 литри Еуродизел БС гориво и
- за април 2017 година се отстапуваат 150.000 литри Еуродизел БС гориво.

Нафтениите деривати од став 1 од овој член, се отстапуваат на Македонски железници Транспорт - АД Скопје за извршување на работите од нивната дејност – превоз на патници и стока со железницата.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на товар на Македонски железници Транспорт - АД Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-322/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

455.

Врз основа на член 394 став 1 алинеја 25 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/16 и 55/16), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА БОДУВАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ПРЕДАВАЧ И ВОЗАЧ-ИНСТРУКТОР ВО АВТОШКОЛАТА, КОН- ТРОЛОР, ИСПИТУВАЧ ПО НАСТАВНА ПРОГРА- МА ОД СООБРАЌАЈНИ ПРАВИЛА И ПРОПИСИ (ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ) И ИСПИТУВАЧ ПО НАСТАВ- НА ПРОГРАМА ОД УПРАВУВАЊЕ СО ВОЗИЛО (ПРАКТИЧЕН ДЕЛ) ВО ИСПИТЕН ЦЕНТАР

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на бодување на стручниот испит за вршење работи на предавач и возач-инструктор во автошколата, контролор, испитувач по наставна програма од сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна програма од управување со возило (практичен дел) во испитен центар.

Член 2

(1) Стручниот испит за вршење работи на предавач и возач-инструктор во автошколата, контролор, испитувач по наставна програма од сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна програма од управување со возило (практичен дел) во испитен центар (во натамошниот текст: стручниот испит) се состои од 50 прашања од следните области:

- дваесет и осум прашања од областа на правила на сообраќајот и опасности и последици кои настануваат поради непрописно или неправилно преземање на дејствија во сообраќајот на патиштата,

- шеснаесет прашања од областа на сообраќајни знаци и знаци што ги даваат полициските службеници, возачи на возило на моторен погон, уреди на моторното возило што се од значење на безбедноста на сообраќајот, како и општи прашања за прописите за безбедноста на сообраќајот на патиштата и

- шест прашања од областа на хумани односи и солидарност спрема другите учесници во сообраќајот, психологија и култура во сообраќајот, како и негативното влијание на некои фактори врз безбедноста на сообраќајот на патиштата.

(2) Прашањата од стручниот испит од ставот (1) на овој член содржат три опции за заокружување од кои една точна, една е слична и една не е точна.

Член 3

(1) Одговорите на прашањата од стручниот испит за вршење работи на предавач и возач-инструктор во автошколата се вреднуваат со поени, и тоа:

- точниот одговор на прашањата од член 2 став 1 алинеја 1 од овој правилник се вреднува со 5 поени, сличниот одговор со 2 поени и неточниот одговор со 0 поени,

- точниот одговор на прашањата од член 2 став 1 алинеја 2 од овој правилник се вреднува со 3 поени, сличниот одговор со 1 поен и неточниот одговор со 0 поени и

- точниот одговор на прашањата од член 2 став 1 алинеја 3 од овој правилник се вреднува со 2 поени, сличниот одговор со 1 поен и неточниот одговор со 0 поени.

(2) Прашањата во тестот за кои не е даден одговор, се вреднуваат со 0 поени.

(3) Кандидатот може да добие најмногу 200 поени на тестот.

Член 4

(1) Одговорите на прашањата од стручниот испит за вршење работи на контролор, испитувач по наставна програма по сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна програма од управување со возило (практичен дел) во испитен центар се вреднуваат со поени, и тоа:

- точниот одговор на прашањата од член 2 став 1 алинеја 1 од овој правилник се вреднува со 5 поени, сличниот одговор со 2 поени, а за неточниот одговор се одзема 2 поени,

- точниот одговор на прашањата од член 2 став 1 алинеја 2 од овој правилник се вреднува со 3 поени, сличниот одговор со 1 поен, а за неточниот одговор се одзема 1 поен и

- точниот одговор на прашањата од член 2 став 1 алинеја 3 од овој правилник се вреднува со 2 поени, сличниот одговор со 1 поен, а за неточниот одговор се одзема 1 поен.

(2) Прашањата во тестот за кои не е даден одговор, се вреднуваат со 0 поени.

(3) Кандидатот може да добие најмногу 200 поени на тестот.

Член 5

Се смета дека кандидатот го положил стручниот испит ако со точни одговори на прашањата постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени поени.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1.1-12651/1
27 февруари 2017 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
д-р **Агим Нухиу**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

456.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ, ЈАЈЦЕ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ ОД ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, КОЖИ И ПОДКОЖЈА КАКО И ОДРЕДЕНИ НУСПРОИЗВОДИ ОД ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА, РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА И РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

Член 1

Во Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари, кожи и под-

кожја како и одредени нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Бугарија, Република Грција и Република Хрватска („Службен весник на Република Македонија“ бр. 216/16), во членот 1 точка 3) зборот “Прилогот” се заменува со зборовите “Прилогот - Дел 2”.

Член 2

По членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи:

„Член 6-а

(1) По исклучок од член 1 точка 3) од ова решение, може да се дозволи увоз и транзит на колострум, млеко и производи од млеко наменети за исхрана на животни кои се добиени од говеда и диви преживари одгледани во одгледувалишта кои се наоѓаат во области наведени во Прилогот - Дел 2 на ова решение доколку колострумот, млекото и производите од млеко биле подложени на најмалку еден од следните третмани:

(а) стерилизација со кој се постигнува вредност на F_0 еднаква или поголема од три, или

(б) третман на ултра висока температура (УНТ) на 132°C во времетраење од најмалку една секунда, или

(в) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (НТСТ) од 72°C во времетраење од најмалку 15 секунди применет двократно на млеко со рН еднаква или над 7,0 со која се постигнува негативна реакција на тестот на алкална фосфатаза изведен веднаш после процесот на загревање, или

(г) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (НТСТ) со рН под 7,0, или

(д) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (НТСТ) комбиниран со дополнителен физички третман и тоа:

- намалување на рН под 6 за еден час, или

- загревање на температура од 72°C или пови-сока, во комбинација со сушење.“

(2) Во случај кога колострумот, млекото и производите од млеко ги исполнуваат условите од став (1) на овој член, во соодветниот ветеринарно-здравствен сертификат утврден во Прилогот 4 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит (*1), треба да се додаде следната дополнителна реченица:

„Колострум, млеко или производи од млеко во согласност со член 6-а став (1) од Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари, кожи и подкожја како и одредени нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Бугарија, Република Грција и Република Хрватска“.

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02 – 807/1
1 март 2017 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за храна и ветеринарство,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

(*1) Прилог 4 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со Регулацијата Регулација на Комисијата (ЕУ) бр. 142/2011 од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулацијата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки и прегледи според истата Директива, CELEX бр. 32011R0142.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

457.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), на седницата одржана на 6.3.2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 30,013
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 31,764

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 29,309
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 28,747
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 22,686

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	66,50	66,00	65,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	68,50	68,00	67,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	53,50	53,00	52,50
Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	42,00	41,50	41,00

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 67,00
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 69,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 54,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 42,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 28,292

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,890

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 22,097
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 22,041

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,424

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,230

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 7.3.2017 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-438/1

6 март 2017 година

Скопје

Заменик претседател,

Куштрим Рамадани, с.р.

458.

ИСПРАВКА

Во Одлуката за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија УП1 бр. 12-27/17 од 10.2.2017 година, на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЦП ТИМ ДОО Скопје, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/17, се врши исправка во Прилог 1 точка 1, и тоа: зборовите: „ул. 16-та Македонска Бригада бр. 18 Скопје“ се заменуваат со зборовите: „с. Визбегово (индустриска зона Визбегово) Република Македонија“.

УП1 бр. 12-27/17

2 март 2017 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2017027